



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 6 јуни 1966

Скопје

Број 17

Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 (45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

72.

Врз основа на член 3 од Законот за национализација на големите сточни поседи („Службен весник на НРМ“ бр. 11/48), во врска со член 11 од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46), а согласно Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдување накнадата за национализираниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/47), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА АКОНТАЦИЈА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИОТ СТОЧЕН ПОСЕД

Член 1

На поранешните сопственици на национализираниот сточен posed, кои поради национализацијата на истиот останале без средства за издржување, а не се способни за работа (поранешен сопственик) им се исплатува аконтација од надоместокот за национализираниот сточен posed (аконтација) според одредбите на оваа уредба.

Член 2

Аконтацијата може да се определи до 150 динари месечно.

По исклучок, во одделни случаи (тешка болест, особено тешки материјални прилики на поранешниот сопственик и слично), аконтацијата може да се определи до 250 динари месечно.

Член 3

Како аконтација може да се одобри и исплата на трошоците за лекување на поранешниот сопственик или на неговиот брачен другар и децата, во целост или делумно, ако не се социјално осигурани и ако ги издржувал поранешниот сопственик.

Член 4

По смртта на поранешниот сопственик аконтација може да му се определи на неговиот брачен другар, на децата и на родителите ако ги исполнуваат условите од членовите 1 и 2 од оваа уредба и ако поранешниот сопственик ги издржувал.

На децата на поранешниот сопственик аконтација може да им се определи без оглед на способноста за работа, додека се на редовно школување.

Член 5

Како аконтација може да се одобри и исплата на трошоците за погреб, во целост или делумно, на поранешниот сопственик, како и на лицата од

член 4 од оваа уредба, ако не биле социјално осигурани и ако ги издржувал поранешниот сопственик.

Член 6

Аконтацијата ќе се исплатува до висината на вредноста на национализираниот сточен posed.

Член 7

Како вредност на национализираниот сточен posed се зема вредноста што ќе се утврди со процена според начелата на Уредбата за постапката за процена и утврдување надоместокот за национализираниот имот.

Проценката служи само во постапката за одобрување исплати врз основа на оваа уредба.

Процената ја врши комисија што за секој одделен случај ја образува Републичкиот секретаријат за финансии. Еден член на комисијата е претставник на собрание на општината на чие подрачје е извршена национализацијата на сточниот posed.

Поранешниот сопственик односно лицето што бара аконтација задолжително се повикува да учествува во постапката.

Член 8

Решенија за аконтација донесува Републичкиот секретаријат за финансии, по претходно прибавено мислење од органот на управата надлежен за работите на социјалната заштита на општинското собрание на чие подрачје живее лицето што бара аконтација.

Висината на аконтацијата се определува по слободна оценка.

Член 9

Исплатите според оваа уредба ги врши Републичкиот секретаријат за финансии од средствата на Републичкиот буџет.

Член 10

Лицето на кое му е определена аконтација е должно на Републичкиот секретаријат за финансии да му ја пријави секоја промена што ќе настане во имотната состојба што би можела да влијае на исплатата на аконтацијата. Пријавата се поднесува во рок од 15 дена од денот кога настанала промената.

Член 11

При исплатата на надоместокот за национализираниот сточен posed ќе се засметаат износите исплатени на име аконтација.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за исплата аконтација на бившите сопственици на национализираниот сточен posed („Службен весник на НРМ“ бр. 24/59).

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1101/1

6 мај 1966 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

73.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за републичкиот буџет за 1966 година, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТИНИТЕ КЕ ГИ УПОТРЕБАТ СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА СМРТНОСТА КАЈ ДОЕНЧИЊАТА ОБЕЗБЕДЕНИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

1. Наменските дополнителни средства, обезбедени според член 11 став 1 од Законот за Републичкиот буџет за 1966 година, општините: Брод, Гостивар, Дебар, Кичево, Куманово, Струга и Тетово ќе ги употребат како учество на Републиката во нивните издатоци за отстранување на причините за смртноста кај доенчињата во склад со акционата програма под услов да обезбедат како сопствено учество средства за извршување на усвоената акциона програма за отстранување на причините за високата смртност кај доенчињата.

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика да врши контрола над употребата на средствата од претходната точка.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-905/1

6 мај 1966 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

74.

Врз основа на член 102 став 2 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. На одделни факултети на Универзитетот во Скопје запишувањето во прва година во учебната 1966/67 година се ограничува на следниов број студенти:

1. Филозофски факултет:

- а) на Групата англиски јазик и литература — 60 ред. студенти;
- б) на Групата германски јазик и литература — 60 ред. студенти;
- в) на Групата француски јазик и литература — 60 ред. студенти.

2. Медицински факултет:

- а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 70 вонредни студенти;
- б) на Стоматолошкиот отсек — 70 редовни и 35 вонредни студенти.

3. Земјоделско-шумарски факултет:

- а) на Земјоделскиот отсек:
 - на Поледелскиот смер — 120 редовни студенти;
 - на Сточарскиот смер — 50 редовни студенти;
 - на Лозаро-овоштарскиот смер — 50 редовни студенти;
- б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни студенти.

4. Архитектонско-градежен факултет:

- а) на Архитектонскиот отсек — 80 редовни студенти;
- б) на Градежниот отсек — 120 редовни студенти.

5. Технолошко-металуршки факултет:

- а) на Технолошкиот смер — 80 редовни студенти;
- б) на Металуршкиот смер — 60 редовни студенти.

6. Електро-машински факултет:

- а) на Електро-отсек — 120 редовни студенти;
- б) на Машинскиот отсек — 120 редовни студенти.

7. Економски факултет — 300 редовни студенти.

8. Правен факултет — 300 редовни студенти.

9. Природно-математички факултет:

- а) на Групата биологија — 50 редовни студенти;
- б) на Групата географија — 60 редовни студенти.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1009/1

6 мај 1966 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

75.

Врз основа на член 9 од Законот за Републичкиот буџет за 1966 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/66), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЛНОСТ

I. Приходите што ги остваруваат од вршење на технички, сметководствени, административни и слични услуги, републичките органи ќе ги користат и тоа:

1) Републичкиот завод за статистика — 20% за посебни намени — опрема, а остатокот за редовна дејност;

2) Републичката геодетска управа — 5% за посебни намени — опрема, а остатокот за редовна дејност;

3) Хидрометеоролошкиот завод — 10% за посебни намени — опрема, а остатокот за редовна дејност;

4) Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи — 35% за посебни намени — опрема, а остатокот за редовна дејност; и

5) останатите републички органи — за посебни намени — опрема 20%, а остатокот за редовна дејност.

Приходите остварени од вршење на технички, сметководствени, административни и слични услуги и нивниот утрошок се искажуваат посебно во книговодството на органот.

II. Издвоените износи за посебни намени — опрема, органите ќе ги уплатуваат во полза на својот фонд за опрема.

III. Вкупните приходи што се предвидува да се остварат, органите ќе ги планираат во својот финансиски план од една страна како приход, а од друга како распоред.

IV. Средствата остварени од вршење на технички, сметководствени, административни и слични услуги органите ќе ги користат според оваа одлука од 1 јануари 1966 година.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1224/1

27. мај 1966 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

Никола Минчев, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 155, страна 401 е запишано следното: Досегашниот директор на Општото трговско претпријатие на ангро „Ангропромет“ од Валандово, Томе Е. Зајков, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Никола Киров Петков, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето од 7. X. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 599/65. (1255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 902, страна 253, книга IV е запишано

следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за доградба и искористување на мелиоративниот систем „Липково“ — Куманово број 3631—3 од 26. VII. 1965 година и одлуката на управниот одбор на Деловното здружение на водостопанските организации во СР Македонија — Скопје број 01—112/1 од 4. X. 1965 година за нова членка на здружението е применено Претпријатието за доградба и искористување на мелиоративен систем „Липково“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 597/65. (1261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 19, страна 175, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за унапредување на надворешно-трговската размена и застапување на странски фирми „Интеримпекс“ — Скопје, Бранко Фрицханд, шеф на деловница, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Претпријатието и понатака ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат старите регистрирани потписници и тоа: Јанку Влаху, генерален директор, Јово Пановски, директор на сектор, Иван Штериев, директор на стопанско-сметководниот сектор, Панче Гиковски, шеф на сметководството, Сарафов Диванис Зафир, директор на секторот за унапредување на надворешно трговската размена, Димитар Димитров, Андреева Елена, Хаџимитров Димитар, пом. генерален директор, и Брајовиќ Драгица, шеф на деловница, сметано од 5. X. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 592/65. (1272)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 269, страна 313, книга IV е запишано следното: Досегашниот потписник на Угостителската работна организација „Македонија турист“ — Скопје, Андон Савовски, технички директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на работната организација е назначен Никола Симоновски, технички директор. Тој работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Ристо Лазаревски, в.д. директор. Лука Арсовски и Благоја Ангеловски, шеф на сметководството, сметано од 30. IX. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 588/65. (1273)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1965 година под рег. број 67/55, книга V е запишано следното: Се проширува дејноста на Керамичкиот комбинат „Вранештица“ од Кичево уште со: уметничка керамика, народна грнчарија и ливачки песок.

Ова проширување на дејноста е извршено врз основа на одлуката на работничкиот совет на „Вранештица“ — Кичево број 02-668/1 од 28. XI. 1964 година и дадената согласност од Одделението за надзор и контрола на Општинското собрание Кичево број 06-4453 од 18. VI. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 221/65. (1274)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1965 година под рег. број 123/55, книга П е запишано следното: Се менува фирмата на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп и ќе гласи: Инвалидско претпријатие на мало „Прилеп“ од Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп број 249 од 10. IX. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 212/65. (1275)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1965 година под рег. број 42/55, книга П е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за снабдување „Исхрана“ од Прилеп уште со: мешовита индустриска стока, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, градежен материјал, огревно дрво и јаглен и намештај.

Оваа дејност беше на Трговското претпријатие „Искра“ од село Кривогаштани, кое со решението рег. број 12/58/II е припоено кон Претпријатието „Исхрана“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 183/65. (1276)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. IX. 1965 година под рег. број 46/65, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Илинден“ од село Старавина, Стојковски Трајко, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Сталевски Мине Миле, шеф на книговодството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Митревски Митре.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 220/65. (1286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. IX. 1965 година под рег. број 119/55, книга П е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за тела за осветлување „Пролетер“ од Прилеп, Силјановски Благоја, в. д. директор, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на фабриката е назначен Мирчевски Мирко, директор, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на своето овластување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 204/65. (1289)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 252, страна 909, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 1 во Куманово на улица „Доне Божинов“ број 18 на Претпријатието за поправка на земјоделски машини и моторни возила „Агроремонт“ — Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет број 659 од 7. VIII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 442/65. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 741, страна 269, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје на „Интерекспорт“ — претпријатие за меѓународна трговија — Београд, Кочевски Ане, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на Претставништвото е назначен Цониќ Александар, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето од матичното претпријатие, сметано од 30. X. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642/65. (1385)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 126, страна 347 е запишано следното: Досегашниот директор на Металскиот завод „Тито“ — Скопје, Живко Тодоровски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. главен директор на заводот е назначен инженер Цветко Чолак. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Кузмановски Ламбе Здравко, Благој Серафимовски, шеф на сметководството, инженер Органџиев Ангел, шеф на техничкиот сектор и инженер Радмило Ивкович, сметано од 11. XI. 1965 година.

На инженер Цветко Чолак му престанува правото за потпишување како шеф на произведен сектор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 666/65. (1427)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 439, страна 603, книга III, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Електричното претпријатие за изградба и експлоатација на Црноречките хидроцентрали „Црноречки хидроцентрали“ — Кавадарци, бидејќи со одлуката на Извршниот совет на СРМ — Скопје број 09-977/2 од 21. VI. 1965 година е споено во новоформираното Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електро-стопанство“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 698/65. (1489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните :одондџо онвпипше э 806 вневдлз 'тгз [одг јад топ Согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-7429/202 од 25. X. 1965 година над Занаечко-производителната задруга за преработка на кожни изделия „Братство“ — Скопје се симнува присилната управа.

Со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-7429/202 од 25. X. 1965 година е разрешен од должност присилниот управник Александар Илиевски и му престанува правото за потпишување.

За директор на задругата е назначен Глигоров Јанки со одлука на работничкиот совет број 189 од 13. XI. 1965 година. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Зековски Ислам, шеф на сметководството, и Рашид Рашид, член на управниот одбор, сметано од 20. XI. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 675/65. (1430)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 18.VI.1965 година, страна 350, реден број 1, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со градежен и огревен материјал на големо и мало „Готен“, со седиште во Радовиш.

Претпријатието ќе врши промет со:

1. Градежни материјали: чакал и песок, камен за градежни и украсни цели, цигларско-препарски производи, цемент, гипс и вар, изработки од цемент, керамички, градежни и огнеотпорни материјали, градежно дрво, производи од дрво, обработена и необработена трска, кровна лепенка, катранска смола, асфалт, битумен и битуменски преработки, битуменска хартија, битуменска јута, битуменски премази, стакло за градежништво, градежна столарија, готови производи од дрвена граѓа, метални производи за градежништвото, бетонски преработки, бараки и монтажни згради од сите врсти, како и елементи за нив, гуми, линолеум, поливинил и друг сличен материјал за патос, колци за лозарство и градинарство.

2. Огревно дрво и јаглен: огревно дрво, дрвен јаглен, дрвени отпадоци, струготина, тресет, лигнит, мрки и камен јаглен, брикет од струготина и јаглена прашина, кокс и новогодишни елки.

3. Електро-инсталатерски материјали, водоводно-инсталатерски материјали и железо

4. Дрвен и метален намештај-мебел.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Љупчо Александров Лахтов.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Радовиш брј 01—1828/1 од 17.VI.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 90/65. (946)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 29.VI.1965 година, страна 353, реден број 1 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето“ број 11. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на разна конфекција што ја произведува претпријатието.

Раководител на продавницата е Драги Николовски, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Продавницата е основана од Претпријатието за изработка на современа конфекција „Први мај“ од Пирот.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Струмица број 03—5774/1 од 28.IV.1965 година и одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Први мај“ — Пирот од 13.I.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 84/65. (947)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 10.VI.1965 година, страна 349, реден број 1, е запишана под назив: Електро-монтажна задруга „Искра“, со седиште во Струмица.

Задругата ќе ги врши следните дејности:

— изведување на сите видови ДВ од 10 до 35 Кв,

— монтажа на сите видови ТС од 10 до 35 Кв.

— вршење монтажа на сите видови НН мрежи

— изведување на сите електрични инсталации

во станбени згради и индустриски објекти,

— вршење оправка и сервирање на сите видови електро уреди и звучни апарати во домаќинството.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Вангел Ѓорѓи Дуков, в. д. директор, и Павел Василев Јовев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на основачкото собрание на задругата од 8.VI.1965 година и одлуката на задружниот совет на задругата од 8.VI.1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 83/65. (948)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 29.VI.1965 година, страна 351 и 352, реден број 1, е запишана под фирма: Водна заедница „Струмешница“, со седиште во Струмица.

Водната заедница ќе ги врши следните дејности:

1. Водостопанска услужна дејност:

а) да ги исползува водите на реките, изворите и подземните води на територијата на Водната заедница за наводнување и снабдување со вода,

а) да се грижи за исушување на мочуриштата и земјиштата со високи подпочвени води (одводнување),

в) одбрана од поплави и заштита од штетното дејство на водите,

г) да работи на регулација на реките и речните текови, пороите и укрепување на нивните брегови со цел за запазување на полските имоти од заливање и засипување.

2. Одржување, реконструкција и изградба на водостопански објекти и постројки.

3. За извршување на задачите од точка 1 и 2 Водната заедница врши:

а) изработка на инвестициони програми, изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти) за водостопански објекти и постројки и водостопански основи,

б) врши истражувачки и студиски работи во водостопанството,

4. Водната заедница може поедини работи од својата основна и споредна дејност да врши и за потребите на други правни и физички лица ако за тоа има расположиви капацитети (стручно-технички служби, багери, булдожери, камиони и др.) ако тоа не е на штета на основната дејност на подрачјето на кое делува.

Директор на Водната заедница е инж. Васил Хаџи Тосев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Комитетот за водостопанство на Владата на НРМ број 571/1 од 9. IV. 1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 100/65. (949)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 10. IV. 1965 година, страна 241, ред. број 1, е запишана под фирма: Откупна станица „Брегалница“, со седиште во Штип, ул. „Железничка станица“.

Откупната станица ќе ги врши следните дејности: откуп и продажба на сите видови отпадоци, индустриски суровини, стари употребливи предмети и фелерични стоки на големо и мало.

Откупната станица е основана од Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје.

Раководител на Откупната станица е Панче Трифунов Велев, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Отпад“ — Скопје број 230 од 5. XI. 1964 година и одобрението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-10849 од 13. V. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 82/65.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 29. VI. 1965 година, страна 235, реден број 6 е запишана под фирма: Продавница на Мешовитото трговско претпријатие на големо „Снабдител“ од Штип, со седиште во село Долани, Штипско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на животни намирници и предмети за куќни потреби, брашно и преработки од брашно, алкохолни пијалаци на мало и сточна храна.

Раководител на Продавницата е Атанас Јанков Митев, кој не е овластен да ја претставува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Снабдител“ — Штип.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одобрението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-4199 од 17. VI. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 57/65.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 326, страна 1527, книга I, е запишана под фирма: Водна заедница „Вруток“ во Гостивар. Предмет на работењето на Водната заедница е: да ги заштити од поплави водоплавните земјишта во Гостиварска општина и град Гостивар, да ги исуши сите мочурливи земјишта во реонот на Гостиварска општина и град Гостивар, да го корегира коритото од реката Вардар, неговите притоци и порои во општината и градот и да ги укрепува нивните обали во реонот на Водната заедница за да се запазат полските имоти од заливање и засикување, да ги исползува водите на сите реки, артески и обични бунари и извори што се наоѓаат во реонот на Водната заедница за наводнување на земјиштето — земјоделските имоти на своите членови и за водоснабдување на населените места, да ги исползува во енергетски цели водите на реките на Водната заедница, да изградува канализации во населените места во реонот на Водната заедница и да се грижи за пречистување на отпадните води, да ги одржува во исправна состојба сите хидротехнички објекти кои ги изградила и кои ги гради т. е. и тие кои ги добила како општествен имот на бесплатна ползување, да припрема план на градбата, одржувањето, експлоатацијата и распоредот на наводнувањето, претсметка на приходите и расходите и завршна сметка на Водната заедница, кои ги одобрува Собранието на општината Гостивар, да прибира податоци за приносите од пседините култури за наводнетите и неаводнетите површини, како и за одводнетите и неаводнетите површини и да ја поддржува и помага секоја стопанска дејност за зголемувањето на земјоделското производство и за подобрувањето на економската состојба и здравствените услови на своите членови и да работи на културно-просветното, идејно-политичкото и стручното издигање на своето членство со помош и соработка на масовните народни организации.

Водната заедница е основана од Управата за водостопанство на НРМ — Скопје, со решение од 26. VII. 1952 година, на годишното собрание на водокорисниците.

Водната заедница „Вруток“ — Гостивар ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Меме-

ди Расим, директор, Исајоски Костов Љубе, благајник, Филиповски Тодоров Филип, секретар, и Стрезовски Душанов Иван, шеф на сметководството.

Водната заедница „Вруток“ — Гостивар е конституирана на 29. VI. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 426/65.

(956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 902, страна 253, книга IV, е запишана под фирма: Деловно здружение на водостопанските организации на СРМ — Скопје. Предмет на работењето на здружението е:

а) Дава инструктивна помош и ги обавува целосно работите по барање на членките:

— вршење водостопански студиско-истражни работи на подрачјето и за потребите на членките,

— вршење на работите за изготвување на проектни задачи за реконструкција и изградба на објекти за кои инвеститори се здружените организации,

— изнаоѓање на проектантски организации и вршење на сите работи за сметка на членките на Здружението во односите со проектантските организации во врска со изготвување на инвестиционо-

техничка документација за објекти чии инвеститори се членките на Здружението, вклучувајќи го во ова работење и прифаќање и ревизијата на инвестиционо-техничката документација,

— вршење лицитациона постапка во целост или само за оцена на подобноста на учесниците во лицитацијата на објекти чии инвеститори се членките на Здружението,

— вршење на работи во врска со учеството на лицитацији каде што одредена членка на Здружението се јавува во улога на лицитант,

— изнаоѓање технички решенија за инвестиционо одржување или помали реконструкции на водостопански објекти — основни средства на членките на Здружението и за ова да изготвува соодветни проекти,

— организирање и вршење инвеститорски надзор над објектите чии инвеститори се членките на Здружението,

— вршење работите што членките ги имаат во врска со изготвување на документација за добивање на инвестициони кредити и водење на постапка кај соодветните банки,

— организирање и водење следењето на експлоатацијата на хидромелиоративните системи од аспект на техничка исправност и преземање мерки за одржување на системите, т. е. при ова изнаоѓа технички решенија за отклонување на појавените недостатоци и дефекти.

б) Здружението ги врши следните работи:

— ја координира работата на здружените организации во врска со изготвување на водостопанските основи и заедничкото користење на определени природни водотоци или вештачки водостопански објекти,

— ја координира работата во изготвувањето на основните планови за искористување на хидромелиоративните системи и врши непосредна помош во нивното изготвување,

— го следи спроведувањето на основните планови за искористување на хидромелиоративните системи од аспект на порационално користење на системот и предлага мерки за оваа цел,

— го ускладува користењето на механизацијата на здружените организации со цел за нејзино рационално користење,

— по барање на членките врши заедничка набавка на опрема, уреди и материјали,

— го следи и проучува прашањето како и презема мерки за стручното усовршување на кадрите на членките,

— во името на членките дава мислење и предлози за распределба и употреба на средствата од водниот придонес,

— предлага прописи за унапредување на водостопанството и работењето на членките,

— обавува финансиски, правни и други работи сврзани со работите наведени во точките под број 1—8, како и работите кои Здружението ги презема по посебни барања од поодделни членови на Здружението и

— по потреба издава лист — билтен и други публикации кои ја обработуваат проблематиката од областа на водостопанството.

Здружението е основано со договор склучен помеѓу членките: Водната заедница „Пелагонија“ — Битола, Водната заедница „Вардар“ — Скопје, Водната заедница „Тиквешко Поле“ — Кавадарци, Водната заедница „Стрмешница“ — Струмица, Водната заедница „Вруток“ — Гостивар, Водната заедница „Шум“ — Струга, Водната заедница „Полог“ — Тетово, Водостопанското претпријатие „Брегалнички слив“ — Штип, Водната заедница „Охридско Езеро“ — Охрид, Водната заедница „Плаваја“ — Радовиш, Водната заедница „Росоманско Поле“ — Градско, Водната заедница „Брегалница“ — Кочани и Проектантското претпријатие „Мелиопроект“ — Скопје.

Деловното здружение ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Глигор Пана Гечевски, директор, и Здравковски Здравко Александар, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 449/65. (979)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 328, страна 1539, книга I, е запишана под фирма: Водна заедница „Полог“ — Тетово. Предмет на работењето на Водната заедница е: да ги заштити од поплави водопадните земјишта во Тетовска општина и град Тетово, да ги исуши сите мочурливи земјишта во реонот на споменатата општина и градот Тетово, да го корегира коритото на реката Вардар, неговите притоци и порои во општината и градот и да ги укрепува нивните обали во реонот на Водната заедница за да се запазат полските имоти од залевање и засипување, да ги исползува водите на сите реки, артерски и обични бунари и извори што се наоѓаат во реонот на Водната заедница за наводнување на земјоделските имоти на своите членови и за водоснабдување на населените места, да ги исползува во енергетски цели водите на реките од Водната заедница, да изградува канализации во населените места во реонот на Водната заедница и да се грижи за пречиштување на отпадните води, да ги одржува во исправна состојба сите хидротехнички објекти кои ги изградила и кои ќе ги изгради и тие кои ги добила како општествен имот на бесплатно ползување, да припрема план на градбата, подржувањето, експлоатацијата и распоредот на наводнувањето, претсметка на приходи и расходи и завршна сметка на Водната заедница кои ги одобрува Собранието на општината Тетово, да прибира податоци за приносите од поедините култури на наводнетите и ненаводнетите површини, како и за одводнетите и неводнетите површини и да ја подржува и помага секоја стопанска дејност за зголемување на земјоделското производство и за подобрување на економската состојба и здравствените услови на своите членови и да работи на културно-просветното, политичкото и стручното издигање на своето членство со помош и соработка на масовните народни организации.

Водната заедница е основана од Управата за водостопанство на Владата на НР Македонија, со решение од 9. VI. 1952 година.

Водната заедница „Полог“ — Тетово ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Мелко Антески, директор, и Ристоски Трипун, шеф на сметководството.

Водната заедница „Полог“ — Тетово е конституирана на 9. VI. 1965 година со одлука на работничкиот совет на заедницата број 01-458/1 од 25. VI. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 425/65. (1047)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 467, страна 797, книга II, е запишан под фирма: Електронска индустрија — Ниш — Технички сервис во Титов Велес, улица „Димитар Влахов“ број 57 и 59. Предмет на работењето на сервисот е: сервисно одржување на сите производи од фабриките кои се во составот на Електронската индустрија во гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно одржување на производите од дејноста на претпријатието, а произведени од други производители во гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно одржување на производите кои претставуваат дополнителен асортиман на производите на Електронската индустрија; монтажа на сите производи на фабриките кои се во состав на Електронската индустрија и на производите од други производители од дејноста на претпријатието, како и на производите кои се дополнителен асортиманот на производите на Електронската индустрија — Ниш.

Предметот на работата сервисот ќе го врши во своите работни простории, надвор од нив и во просториите на купците.

Сервисот е основан од работничкиот совет на Електронската индустрија — Ниш, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес број 03-8459/1 од 7. VII. 1965 година.

Техничкиот сервис во Титов Велес ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Игновски Ангел, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 496/65. (1061)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 331, страна 1555, книга I, е запишана под фирма: Комунална банка — Гостивар, улица „Борче Јовановски“ број 13. Предмет на работењето на банката е:

1. Ги прибира слободните парични средства: а) во прилог на штедење и б) по жиро и другите сметки.

2. Дава кредити до висината на прибраните парични средства и тоа:

а) краткорочни, среднорочни и долгорочни кредити на стопанските и општествените организации, како и установи со самостојно финансирање за обртни средства и инвестиции,

б) краткорочни кредити за приватното занаетчиство и поделско производство и неговото унапредување,

в) кредити за станбена изградба и поправка на згради на станбените заедници, приватници и други,

г) кредити за станбена и комунална изградба на Собранието на општината Гостивар,

д) потрошувачки кредити на населението.

3. Обавување платен промет во земјата за сметка на своите комитенти.

4. Обавување по овластување од Народната банка одредени работи од платниот промет со странство.

5. Обавување благајничка служба во врска со извршување на буџетот на Собранието на општината и водење книговодството за извршување на нејзиниот буџет.

6. Обавување работи по фондовите за комунална и станбена изградба, сите фондови на Народниот одбор на општината како и други фондови на стопанските и општествените организации, кои по договор со Народната банка и се пренесуваат.

7. Финансирање на инвестиции предвидени со општествениот план на општината.

8. Водење службата заеми што ги распишува Собранието на општината.

9. Издава гарантни писма.

10. Врши работи во врска со јавната служба што ќе ѝ ги повери Народната банка.

11. Врши одредени работи врз основа на договор и за сметка на ДОЗ и Југословенската логарија.

12. Врши банкарски работи што со договор ќе ѝ се отстапат од Народната банка.

13. Врши банкарски работи што ѝ се ставаат во задача од страна на Собранието на општината, како и од страна на повисоките државни органи.

14. Врши и други банкарски работи.

Комуналната банка е основана од Народниот одбор на општината Гостивар, со решение број 10561 од 9. IX. 1957 година.

Комуналната банка во Гостивар ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Горе Дуцевски, директор, Јован Јаневски, заменик директор, Мишко Филипов, секретар, Негрије Митревски, шеф на службата долгорочно кредитирање, Анастасија Димовска, шеф на сметководството, Бошко Груевски, шеф на службата краткорочно кредитирање, и Александар Пајевиќ, шеф на службата потрошувачки кредити, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 504/65. (1210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 329, страна 1545, книга I, е запишан под фирма: Електронска индустрија — Ниш — Технички сервис во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 61. Предмет на работењето на сервисот е: сервисно одржување на сите фабрички производи во состав на Електронската индустрија во гарантен и вонгарантен рок во работната просторија и во просториите на купувачите, како во градот така и вон него; сервисно одржување на производите од дејноста на претпријатијата произведени од други производители во гарантен и вон гарантен рок, во деловната просторија и во просториите на купувачите, како во градот така и вон него; сервисно одржување на производи кои претставуваат дополнителен асортиман на производите на Електронската индустрија, производи од други производители во работната просторија и во просториите на купувачите во градот; монтажа на сите фабрички производи во составот на Електронската индустрија и производи на други производители од дејноста на претпријатието или производи кои се дополнителен асортиманот на производите на Електронската индустрија — Ниш.

Сервисот е основан од работничкиот совет на Електронската индустрија — Ниш, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-5826/1 од 25. VI. 1965 година.

Техничкиот сервис во Тетово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Серафимовски Томов Симо, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи број 495/65. (1066)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-11672/1 од 9. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 329, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Целили Целил, со седиште во Тетово, улица „Тодор Циповски — Мерџан“ број 1. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целили Целил. (196)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 289, ред. број 289/65, занаетчискиот дуќан под фирма: Месар Душан А. Угриновски, со седиште во село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: месарска (касапска) дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан А. Угриновски. (197)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9295 од 25. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. број 184/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Дане Стефанов Илиев, со седиште во Кочани, улица „14 бригада“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дане Стефанов Илиев. (198)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Валаново број 2928/1 од 25. XI. 1965 година е запишан во регистарот на угостителските дуќани стр. 1, реден бр. 1, книга I, угостителскиот дуќан под фирма: Крчмар Блажо К. Пандев, со седиште во Валаново. Предмет на работењето на дуќанот е: продавање на алкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо К. Пандев. (199)

Врз основа на дозволата од Одделението за општостопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево број 04-27/7 од 10. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. број 51, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Симена Стерјо Тома, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симена Стерјо Тома. (200)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9030 од 15. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. број 182/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Славко Јорданов Јованов, со седиште во село Чешиново. Предмет на работењето на дуќанот е: коларска дејност и услужно мелење на жито.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Јорданов Јованов. (201)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9471 од 2. XII. 1965 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 188, рег. број 188/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Љубо Митков Тошев, со седиште во Кочани, улица „29 ноември“. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо Митков Тошев. (202)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9338 од 2. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. број 187/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Ванчо Јорданов Ангелов, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Јорданов Ангелов. (203)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св.

Николе број 05-3017 од 23. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Стојан Тосев Стоилков, со седиште во Св. Николе, улица „Кумановско цаде“ бр. 41. Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Тосев Стоилков. (206)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-1729/1 од 14. VII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Метан Мислим Муареми, со седиште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Метан Мислим Муареми. (207)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-1703/1 од 7. VII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Миле Новков Петрушев, со седиште во Св. Николе, улица „Маршал Тито“ бр. 67. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Новков Петрушев. (208)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2068 од 30. VII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Драган Тодев Витев, со седиште во село Цумајлија. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Тодев Витев. (209)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2036 од 26. VII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Киро Сандев Марковски, со седиште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо“ бр. 53. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Сандев Марковски. (210)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2068/1 од 23. X. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Бранко Антонијов Ангеловски, со седиште во Св. Николе, улица „Кумановски пат“ бр. 19. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на ташни, чешли, детски играчки, огрлици и др. слични производи и продажба на истите.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Антонијов Ангеловски. (211)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2745 од 4. X. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Бонбонџија Владе Стојанов Симонов, со седиште во село Немањици. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на бонбони и други производи од шеќердскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе Стојанов Симонов. (212)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2826 од 12. X. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија Радослав Ампов Стојчев, со седиште во Св. Николе, улица „Цветан Димов“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Радослав Ампов Стојчев. (213)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2967 од 30. X. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Трукерај Веска Стојменова Андоновска, со седиште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо“ бр. 67. Предмет на работењето на дуќанот е: трукирање на секаков вид гарнитури, плетење на милиња и други слични производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веска Стојменова Андоновска. (214)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2399 од 20. X. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Ружа Милорад Младеновиќ, со седиште во Св. Николе, улица „Цветан Димов“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружа Милорад Младеновиќ. (215)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-12418/1 од 6. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 388, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јордан С. Веселиновски, село Отушиште. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан С. Веселиновски. (216)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-12573/1 од 6. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 387, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Хајрула Х. Хајдари, с. Боговиње. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајрула Х. Хајдари. (217)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 04-9372/1 од 28. VIII. 1965 година, е запишан во регистарот на Угостителските дуќани под рег. број 1, угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан „Два фазана“ на Томче Томовски, Тетово. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, мезелуци, скара и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томче Томовски. (218)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Валандово број 3671/1 од 8. XII. 1965 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под број 1, рег. број 49, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојаџија, Драгутин С. Стефановиќ, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин С. Стефановиќ. (219)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Валандово број 3775/1 од 4. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под број 1, рег. број 2, книга I, угостителскиот дуќан под фирма: Крчмар Никола Ристо Гошев, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Ристо Гошев. (205)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Собранието на општината Тетово број 04-5838/1 од 25. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Кирко Богоевски, со седиште во Тетово, ул. „Карпош“ број 8. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко Богоевски. (220)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 9332 од 25. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. број 186/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јордан Славчов Атанасов, со седиште во Кочани, улица „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Славчов Атанасов. (221)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9800 од 14. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 191, рег. број 191/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Димитар Благоев Тасев, со седиште во Кочани, улица „Плачковица“ број 10. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Благоев Тасев. (222)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-9117 од 13. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 189, рег. број 189/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Трајан Јованов Анакиев, со седиште во село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Јованов Анакиев. (223)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Дебар број 03-3858/1 од 22. XI. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 367, рег. број 219, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотографска работилница „Братство“ на Каба Јахја Кенан, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Каба Јахја Кенан. (224)

Врз основа на дозволата од Собранието на општината Валандово број 03-4006/1 од 24. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 50, ред. број 1, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи Петар Р. Стојчев, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: берборо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Р. Стојчев. (1)

Врз основа на дозволата од Собранието на општината Валандово број 03-4084/1 од 25. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под ред. број 1, рег. број 51, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Садик М. Исаки, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик М. Исаки. (2)

Врз основа на дозволата од Собранието на општината Валандово број 03-4085/1 од 25. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под ред. број 1, рег. број 52, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи Боро Г. Шунтов, со седиште во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: берборо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Г. Шунтов. (3)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, број 724, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јосиф И. Чукарски, со седиште во село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машки облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф И. Чукарски. (4)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13540/2 од 29. XII. 1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 393, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рефик Ц. Саити, со седиште во Тетово, улица „Јадранска“ број 8. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рефик Ц. Саити. (5)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово бр. 12-13721/2 од 8-1-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 395, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Муарем Зулов Демири, со седиште во Тетово, улица „Јане Сандански“ број 59. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем Зулов Демири. (6)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Неготино број 04-1158 од 1-I-1966 година, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под фирма: Угостителски дуќан на Киро Стојчев Димов, со седиште во Неготино, на автопатот при Бензиската пумпа. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и услуги со топли и ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Стојчев Димов. (7)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Неготино број 04-2170/1 од 7-XII-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Урош Јорданов Поповски, со седиште во Неготино ул. „Ацо Ади Илев“. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош Јорданов Поповски. (8)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Неготино

број 04-1856 од 11-XI-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризер Цвета Димкова Димовска, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвета Димкова Димовска. (9)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Собранието на општината Тетово број 04-5838/1 од 25-XII-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 389, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јажар Кирко Богоевски, со седиште во Тетово, улица „Карпош“ број 8. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сите видови јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко Богоевски. (15)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-3122 од 18-XII-1965 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 16, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Стојан Стојчев Ташков, со седиште во Св. Николе, ул. „Овчеполска“ број 44. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Стојчев Ташков. (16)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 04-573/2 од 21-I-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 397, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Ангеле Тодев Јовановски, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар—Лола“ бр. 195. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангеле Тодев Јовановски. (17)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13763/2 од 8-I-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 394, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Зулфикар М. Асани, со седиште во село Пирок. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулфикар М. Асани. (18)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-4406 од 28-V-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 193, рег. број 193/I, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Миле Тодоров Крстев, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Тодоров Крстев. (19)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Неготино број 04-2148/1 од 1-I-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници занаетчишкиот дуќан под фирма: Чевлар Костадин Јован Горѓиев, со седиште во Демир Капија, улица „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костадин Јован Горѓиев. (10)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13373/2 од 27-XII-1965 година,

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 391, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Мустафа Ајета Јусуфи, со седиште во село Пирок. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Ајета Јусуфи. (11)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13363/2 од 27-XII-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 392, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар Цене Николовски, со седиште во село Јанчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цене Николовски. (12)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 16501/1—64, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 390, занаетчишкиот дуќан под фирма: Слаткар Хилми Бислима Дестани, со седиште во Тетово, ул. „Ново Село“ бр. 144. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хилми Бислима Дестани. (13)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13719/2 од 8-I-1966 година, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под рег. број 3, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе „Венеција“ на Заре Т. Стаматовски, со седиште во село Непроштено. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и мезелуци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Заре Т. Стаматовски. (14)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 04-436/1 од 15-I-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 396, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фризерски дуќан „Дајана“ на Томе Н. Бораниев, со седиште во Тетово, улица „Мирче Ацев“ број 75. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Н. Бораниев. (20)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 04-10661/2 од 1-II-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 400, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фурнација Китан И. Симјановски, со седиште во село Брвеница. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сите видови леб и печива од обично тесто.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан И. Симјановски. (21)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 12-13803/2 од 31-XII-1966 година, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под рег. број 4, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе „Кале“ на Крсто П. Ковачевски, со седиште во село Лешок. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и мезелуци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто П. Ковачевски. (22)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Св. Николе

број 05-3311 од 14-XII-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризерски дуќан на Драги Јорданов Накев, со седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ број 52. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски и берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги Јорданов Накев. (23)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-3231 од 18-XII-1965 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, занаетчискиот дуќан под фирма: Електромеханичар Димитар Зиков Наков, со седиште во Св. Николе, ул. „Илинденска“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење оправка на секаков вид радио-апарати и телевизори и други работи од таа област.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Зиков Наков. (24)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Св. Николе број 05-286 од 25-I-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Трајче Кубрев Нацев, со седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ број 26. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Кубрев Нацев. (25)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Тетово број 04-1060/2 од 8-II-1966 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 401, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Мифтар Целадини, со седиште во село Камењане. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мифтар Целадини. (26)

МАЛИ ОГЛАСИ

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од „IV-та београдска гимназија“ — Београд во учебната 1963/64 година на име Билјана Трајче Грујоска, ул. „958“ бр. 7 — Скопје. (3219)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Зилко Фетаи, с. Чергане, Гостивар. (2964)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ресен на име Алија З. Шерифовски, с. Наколец, Ресен. (3046)

Воена книшка издадена од КВО — Призрен на име Шабан Ч. Леровски, ул. „5“ бр. 6, Битола. (3204)

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ бр. 13-3, бр. 2054-2809/1, издадено од СВР — Београд на име Ферка Јахја, с. Урвич, Тетово. (3211)

Здравствена легитимација бр. 9483, издадена од КЗСО — Гостивар на име Хамиде Мусаи, с. Видуше, Гостивар. (2448)

Здравствена легитимација на име Руфат Рамадани, с. Камењане, Тетово. (2449)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Исен Идризи, ул. „Шуматовска“ бр. 8, Гостивар.

Здравствена легитимација бр. 381285, издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Гелмановска, ул. „858“ бр. 141, Скопје. (2451)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Саит и Назмие Хусеини, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Звезда Саздова, Скопје. (2453)

Работна книшка бр. 36337, издадена од Скопје на име Кенан Емин, Скопје. (2454)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Асија и Ремзије Шабани, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Поповски, Скопје. (2456)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Шело, Скопје. (2457)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петранка Николова, Скопје. (2458)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангеле Ј. Тодоровски, Скопје. (2459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Султана В. Гулева, Скопје. (2460)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Старковска, Скопје. (2461)

Пасош бр. 946413, издаден од СВР — Скопје на име Раиф Дрпљанин, Скопје. (2462)

Здравствена легитимација бр. 82306, издадена од ЗСО — Струмица на име Вера Д. Арсова, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Евгенија Малинова, Скопје. (2464)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Јакимова, Скопје. (2465)

Уверение бр. 112/52 за положен стручен испит за звање фармацевт, издадено од Секретаријатот за народно здравје на СРМ на име Љиљана Стефановиќ, Скопје. (2466)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. (2467)

Свидетелство бр. 306 за квалификуван работник — бравар, издадено од Собранието на општината Кале — Скопје на име Драган Ф. Колевски, Скопје.

Работна книшка бр. 29778, издадена од Битола на име Веип Елмазовски, ул. „Солунска“ бр. 280, Битола. (2470)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Анастасија Иванова, ул. „Елпида Караманди“ бр. 16, Битола. (2471)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9109, издадена од ЗСО — Битола на име Илија Талевски, с. Новаци, Битола. (2472)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томе Тодоровски, с. Крклино, Битола. (2473)

Свидетелство од VII одделение на име Трајко Ширковски, с. Градешница, Битола. (2474)

Работна книшка бр. 30491/60, издадена од Битола на име Магбуле Муса, ул. „Љубојно“ бр. 33, Битола. (2475)

Свидетелство за завршен II клас економски техникум на име Зора Петар Иванова, ул. „Преспа“ бр. 60, Битола. (2476)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Трене Богоев Котевски, с. Куратица, Охрид. (2477)

Здравствена легитимација бр. 58453, издадена од ЗСО — Прилеп на име Стеван А. Николовски, ул. „Блага Ружето“ бр. 9, Прилеп. (2478)

Работна книшка на име Ружа Јанческа, ул. „Сотка Георгиоска“ бр. 28, Прилеп. (2479)

Оружен лист бр. 79494, издаден од СВР — Дебар на име Абдураман Рахманоски, с. Г. Папраник, Дебар. (2480)

Сообраќајна дозвола бр. 1099, издадена од СУП — Винковци на име Ристо Спасо Андонов, Гевгелија. (2481)

Работна книшка бр. 5202, издадена од Собранието на општината — Гостивар на име Шерафедин Адеми, с. Г. Бањица, Гостивар. (2482)

Здравствена легитимација бр. 62898 на име Милко Ивановски, ул. „Д. Гавроски Гара“ бр. 10, Тетово.

Здравствена легитимација на име Шериф Османи, ул. „Железничка“ бр. 77, Тетово. (2484)

Здравствена легитимација бр. 42616 на име Илија Јованоски, ул. „Карпуш“ бр. 25, Тетово. (2485)

- Здравствена легитимација бр. 13362 на име Нурије Р. Кургиши, с. Новаке, Тетово. (2486)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1739/525 на име Акиф Нухија, с. Г. Речица, Тетово. (2489)
- Здравствена легитимација бр. 72958 на име Влагородна Мерџановска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 151, Тетово. (2488)
- Работна книшка бр. 9309, издадена од Гостивар на име Минир Османи, с. Равен, Гостивар. (2489)
- Свидетелство за завршено основно училиште бр. 171 на име Фехми Максутов Шерифов, с. Вирче, Делчево. (2490)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Фрона Стојкова Арсова, с. Лески, Винаца. (2491)
- Здравствена легитимација на име Миле Т. Блажевски, рудник Радуша, Г. Петров. (2492)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Манзова, ул. „Романија“ бр. 39, Битола. (2493)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Велика Н. Папазовска, с. Буково, Битола. (2494)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фатиме Рамоска, ул. „Козјак“ бр. 92, Битола. (2495)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пецо Саламовски, ул. „Беласица“ бр. 5, Битола. (2496)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Панде Н. Папазовски, с. Буково, Битола. (2497)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нурка Синаноска, ул. „Тригла“ бр. 207, Прилеп. (2498)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Шакир Абедин Даути, с. Радолишта, Струга. (2499)
- Здравствена легитимација бр. 16391, издадена од ЗСО — Кичево на име Митра М. Миткоска, с. Крапа, Македонски Брод. (2500)
- Здравствена легитимација на име Ахмед Бекироски, с. Шутово, Кичево. (2501)
- Здравствена легитимација бр. 38486, издадена од КЗСО — Штип на име Ванчо Стојан Јованов, ул. „Битолска“ бр. 1, Штип. (2502)
- Здравствена легитимација бр. 192, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Благородна Николова, с. Пуздерци, Пробиштип. (2503)
- Работна книшка бр. 2314, издадена од Скопје на име Адем Рустем Бела, Скопје. (2504)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шали Хоџаи, Скопје. (2505)
- Ученичка книшка за VI одделение издадена од Училиштето „Стив Наумов“ — Скопје на име Стојан Накез, Скопје. (2506)
- Здравствена легитимација на име Алија Чулевај, Скопје. (2507)
- Здравствена легитимација на име Хајредин Кабаши, Скопје. (2508)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоко Лазов, Скопје. (2509)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цезаир Ц. Мусли, Скопје. (2510)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Трпков, Скопје. (2511)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ристе Јанковски, Скопје. (2512)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја М. Јовиќ, Скопје. (2513)
- Возна карта за релациите Миладиновци — Скопје и обратно, издадена од Железничката станица — Миладиновци на име Благоја М. Јовиќ, Скопје. (2514)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милчо Попов, Скопје. (2515)
- Здравствена легитимација на име Вангелија Божанова, Скопје. (2516)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кемал Мустафа, Скопје. (2517)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Косто Даниловски, Скопје. (2518)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Левајковски, Скопје. (2519)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иљмије Чајани, Скопје. (2520)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фотина Миновска, Скопје. (2521)
- Здравствени легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа, Деса, Руса и Власте Јовановски, Скопје. (2522)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рахим Ц. Џемаљи, Скопје. (2523)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Маневик, Скопје. (2524)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шемси Брахими, Скопје. (2525)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муарем Саит, Скопје. (2526)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатима Емровска, Скопје. (2527)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Чоланческа, Скопје. (2528)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џева Ибраимова, Скопје. (2529)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Када Дестани, Скопје. (2530)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невенка Николова, Скопје. (2531)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџати Кахриман, Скопје. (2532)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Димовски, Скопје. (2533)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Даница Петковска, Скопје. (2534)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абедин Исени, Скопје. (2535)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрије Црнковиќ, Скопје. (2536)
- Работна книшка бр. 5401/53, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Александар М. Коневски, Скопје. (2537)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто С. Кајсторовски, Скопје. (2538)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Петровски, Скопје. (2539)
- Работна книшка бр. 8189, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Миленко Дувњак, Скопје. (2540)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мухарем Гаши, Скопје. (2541)
- Здравствена легитимација бр. 833026, издадена од ЗСО — Скопје на име Ристена Каранфилова, Скопје. (2542)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Илијева, Скопје. (2543)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фанка Јанева, Скопје. (2544)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борче Дојчиновски, Скопје. (2545)
- Здравствена легитимација бр. 136122, издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Илиевска, Скопје. (2546)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Викторија Умерова, Скопје. (2547)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Охрид на име Јонче С. Пауновски, Скопје. (2548)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Џоцова, Скопје. (2549)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садри Баки Амети, с. Никиштање, Скопје. (2550)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Антим С. Јакимовски, Скопје. (2551)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борка Василевска, Скопје. (2552)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Љубљана на име Слободан Кукавица, Скопје. (2553)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Зечевик, Скопје. (2554)
- Пасош издаден од СВР — Скопје на име Рамадан Б. Салиев, Скопје. (2555)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Босилка В. Марковска, с. Долно Орехово, Битола. (2556)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томе Толаковски, с. Цапари, Битола.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илија Качанковски, ул. „Козара“ бр. 22, Битола. (2558)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менде Павловски, ул. „Романија“ бр. 41/14, Битола. (2559)
- Работна книшка бр. 16254, издадена од Битола на име Мевлуда Арифова, ул. „Херцеговачка“ бр. 35, Битола. (2560)
- Здравствена легитимација бр. 1084, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љуба Арсова, Кратово. (2561)
- Здравствена легитимација бр. 5717, издадена од ЗСО — Кратово на име Вимка Донева Цветкова, с. Ваков, Кратово. (2562)
- Здравствена легитимација бр. 10450, издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Саније Имери, с. Коњаре, Дебар. (2563)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Илче Трповски, с. Подмочани, Ресен. (2564)
- Здравствена легитимација бр. 7369, издадена од КЗСО — Гостивар на име Фекрија Алита Демири, с. Равен, Гостивар. (2565)
- Здравствена легитимација бр. 70431 на име Влајко Томоски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 3, Тетово.
- Здравствена легитимација бр. 63220 на име Стојче Пауновски, ул. „Беломорска“ бр. 15, Тетово.
- Здравствена легитимација бр. 31426 на име Станимир Томески, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 3, Тетово.
- Работна книшка бр. 1096, издадена од Гостивар на име Хахим Дурмиши, Гостивар. (2569)
- Возачка дозвола бр. 3093, издадена од СВР — Битола на име Дамјан Л. Ристевски, с. Сливница, Битола. (2570)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дамјан Ристевски, с. Сливница, Битола. (2571)
- Свидетелство бр. 6, издадено од Основното училиште во с. Трново на име Рамзи А. Сулејмановски, с. Трново, Битола. (2572)
- Здравствена легитимација бр. 1958, издадена од ЗСО — Битола на име Коста Сарафов, ул. „Ленинова“ бр. 32, Битола. (2573)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дола Каранфиловска, с. Кукуречани, Битола. (2574)
- Свидетелство на име Мицко Даркоски, с. Витолиште, Прилеп. (2575)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гога Конески, ул. „Ладо Лапецо“ бр. 54в, Прилеп. (2576)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 5510, издадена од КЗСО — Титоград на име Азис Даутоски, с. Папраник, Дебар. (2577)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 16616, издадена од ЗСО — Филијала Струга на име Фахрије Азисова Даутоска, с. Папраник, Дебар. (2578)
- Здравствена легитимација бр. 215517, издадена од ЗСО — Филијала — Скопје на име Лирије Азизова Даутоска, с. Папраник, Дебар. (2579)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 51301, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Нурије Азизова Даутоска, с. Папраник, Дебар. (2580)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Јорданка Васил Минева, с. Богданци, Гевгелија. (2581)
- Здравствена легитимација бр. 16333, издадена од КЗСО — Гостивар на име Шадије Ибраими, с. Фогино, Гостивар. (2582)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 8066, издадена од КЗСО — Гостивар на име Катибе Шакири, с. Врпчиште, Гостивар. (2583)
- Здравствена легитимација бр. 23569, издадена од ЗСО — Неготино на име Весна Петрова, Неготино. (2584)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Барије Х. Бејтула, с. Арнакија, Г. Петров. (2585)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Рамизе Ш. Реџепова, с. Доброшане, Куманово. (2586)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Џемиле Абазовик, ул. „Трст“ бр. 26а, Куманово. (2587)
- Здравствена легитимација бр. 12492, издадена од КЗСО — Кочани на име Јован Зафир Величков, ул. „Ванчо Прке“ бр. 8, Кочани. (2588)
- Здравствена легитимација бр. 21854, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Снежана Љ. Постолова, ул. „К. Маркс“ бр. 15, Кочани. (2589)
- Здравствена легитимација бр. 684, издадена од КЗСО — Испостава — Кратово на име Јовка Митева, Руд. колонија, Пробиштип. (2590)
- Здравствена легитимација на име Мирослав Љ. Димовски, с. Оризари, Г. Петров. (2591)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Родна Коларова, Скопје. (2592)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Таибе М. Муртези, Скопје. (2593)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанас М. Топаловски, Скопје. (2594)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Тетово на име Горче и Блаже Петковски, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шеип Ејуни, Скопје. (2596)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Милиновиќ, Скопје. (2597)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан С. Димитриевски, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорка Стојчева, с. Огнанци, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Смилка Трајкова, Скопје. (2600)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Горгиева, Скопје. (2601)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорица Трајановиќ, Скопје. (2602)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наиле Мани, Скопје. (2603)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Верка Горѓевиќ, Скопје. (2604)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров, на име Спасо Божиновски, Скопје. (2605)
- Здравствена легитимација бр. 115853, издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Милошевски, Скопје. (2607)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спирко Горѓев, Скопје. (2608)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верица Стојанова, Скопје. (2609)
- Здравствена легитимација бр. 383343, издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Федешин, Скопје.
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елица Новаковска, Скопје. (2611)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Енвер Власаку, Скопје. (2612)
- Здравствена легитимација на име Зора Михајловиќ, Скопје. (2613)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Димовска, Скопје. (2614)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љатиф Красниќ, Скопје. (2615)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садик Гаши, Скопје. (2616)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Цветковиќ, Скопје. (2617)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селвер Селими, Скопје. (2618)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Шерафедин Исмаил, Скопје. (2619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Николовска, Скопје. (2620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Никодиновска, Скопје. (2621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристо В. Најдовски, ул. „Кузман Шапкаров“ бр. 13, Битола. (2622)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Спаса Кочовска, с. Бач, Битола. (2623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Рушка Петкоска, ул. „Гургур“ бр. 16, Битола. (2624)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љубе Дамјаноски, с. Вашарејца, Битола. (2625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илинка Здравевска, ул. „Блаже Рогозинаро“ бр. 9, Битола. (2626)

Ученичка книшка за IVб одделение, издадена од Училиштето „Добре Јовановски“ — Прилеп на име Наил Салијоски, ул. „Круме Волнароски“ бр. 55, Прилеп. (2627)

Работна книшка издадена од Струга на име Мемин Челоски, с. Лабуништа, Струга. (2628)

Здравствена легитимација бр. 5110, издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Азбије Деара Леши, с. Спас, Дебар. (2629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гњилане на име Богдан Крчмаревик, Г. П. „Пелагонија“, Кавадарци. (2630)

Здравствена легитимација бр. 6109, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Лазар Меглејов, Кавадарци. (2631)

Здравствена легитимација бр. 21054, издадена од КЗСО — Кочани на име Блашка Ристова, с. Зрновци, Кочани. (2632)

Здравствена легитимација бр. 2056, издадена од КЗСО — Кочани на име Илинка Ристова, с. Зрновци, Кочани. (2633)

Здравствена легитимација на име Ленче Ристова Андонова, ул. „Л. Колишевски“ бр. 148, Св. Николе. (2634)

Земјоделска здравствена легитимација на име Никола В. Николовски, с. Сарај, Г. Петров. (2635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Слободан Ризовски, ул. „Струмичка“ бр. 15, Битола. (2636)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јагода Атанасовска Козлева, с. Ср. Егри, Битола. (2637)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стевко Атанасовски Козлев, с. Ср. Егри, Битола. (2638)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кристина Атанасова Козлева, с. Ср. Егри, Битола. (2639)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Менка В. Солунчевска, с. Новаци, Битола. (2640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристо Димовски, ул. „Караорман“ бр. 99, Битола. (2641)

Здравствена легитимација бр. 24778, издадена од КЗСО — Кратово на име Сталинка Боривој Митева, с. Луково, Кратово. (2642)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1171, издадена од ЗСО — Кратово на име Саве Г. Илиевски, с. Сакулица, Кратово. (2643)

Здравствена легитимација на име Милан В. Трпоски, ул. „Партизанска“ бр. 9, Струга. (2644)

Здравствена легитимација бр. 19663, на име Слободан Вучковиќ, ул. „Коле Цветков“ бр. 89, Т. Велес. (2645)

Здравствена легитимација бр. 475, издадена од КЗСО — Крушево на име Елеонора Зисова, ул. „Манчу Матак“ бр. 12, Крушево. (2651)

Здравствена легитимација на име Руфат Ф. Пацолџи, ул. „Тодџе Мендол“ бр. 82, Куманово. (2652)

Инвалидска книшка бр. 125987, издадена од Скопје на име Илија А. Митревски, с. Златари, Ресен. (2653)

Здравствена легитимација бр. 20157/70, издадена од КЗСО — Гостивар на име Азизе Мустафаи, ул. „ЈНА“ бр. 198, Гостивар. (2655)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 15296 на име Нухи Идајет, с. Каменане, Тетово. (2656)

Здравствена легитимација бр. 1727, на име Кочо Веселиновски, Тетово. (2657)

Здравствена легитимација на име Ресмије Бедет Редџи, с. Желино, Тетово. (2658)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

1) за избор и преизбор на еден соработник по општа заштита на шумите во звање виш научен соработник или научен соработник;

2) за избор на еден соработник по ентомологија во звање научен соработник;

3) за избор и преизбор на еден соработник по генетика и селекција во звање научен советник или виш научен соработник;

4) за избор на еден соработник по семенарство во звање научен соработник;

5) за избор и преизбор на еден соработник по типологија и еклогија на шумите и шумски станишта во звање научен советник или виш научен соработник;

6) за избор или преизбор на еден соработник по пошумување, плантажно производство и интензивни култури во звање виш научен соработник или научен соработник;

7) за избор или преизбор на еден соработник по економика и организација во звање виш научен соработник или научен соработник;

8) за избор на еден соработник во Експерименталната шумарска станица — Битола во звање виш стручен соработник.

Услови:

— за звањата по точка 1, 6 и 7 — завршено земјоделско-шумарски факултет — шумарство, докторат на науките и позначајни научни трудови или со звање научен соработник и позначајни трудови и подолготрајна работа во научно-истражувачка установа;

— за звањето по точка 2 — завршено природно-математички факултет — биологија, докторат на науките и научни трудови или на друг начин покажани способности за самостојна научна работа;

— за звањето по точка 4 — завршено земјоделско-шумарски факултет — шумарство, докторат на науките и научни трудови или на друг начин покажани способности за самостојна научна работа;

— за звањата по точка 3 и 5 — завршено земјоделско-шумарски факултет — шумарство, докторат на науките и познати научни трудови или со звање виш научен соработник и познати научни трудови и дејности од влијание врз развитокот на научната област и подолготрајна работа во научно-истражувачка установа;

— за звањето по точка 8 — завршено земјоделско-шумарски факултет — шумарство, стручни и научни трудови и подолготрајна работа во научно-истражувачка установа.

Со пријавата на конкурсот кандидатите треба да ги приложат потребните документи и список со прилози на научните и стручните трудови.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— за еден наставник (во сите звања) по предметот методика на наставата по историја;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот дидактика;

— за еден наставник (во сите звања) по предметот општа педагогика.

Потребните документи: пријава таксирана со 50 динари, кратка биографија со список на научни и стручни трудови (и по еден примерок од трудовите) доколку ги има, да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (750)

Врз основа на чл. 44 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на наставнички и асистентски места на установите на Медицинскиот факултет:

1. Еден вонреден професор по предмет оториноларингологија,
2. Еден наставник по предмет ортопедија (во сите звања)
3. Еден наставник по предмет дерматовенерологија (во сите звања)
4. Еден наставник по предмет физиологија (во сите звања)
5. Два асистента по предмет педијатрија
6. Еден асистент по предмет хирургија
7. Еден асистент по предмет физиологија
8. Еден асистент по предмет физиологија

9. Еден асистент по предмет дентална хирургија
10. Еден хонорарен асистент по предмет интерна медицина

11. Еден хонорарен наставник по предмет радиологија (во сите звања).

Пријавените кандидати на овој конкурс треба да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 130, 131 и чл. 135 од Законот за високото школство на СРМ како и чл. 181, 182, 186 и 189 од Статутот на Медицинскиот факултет Скопје.

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (752)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор и преизбор на наставници и асистенти за следните предмети:

- а) За еден редовен професор по предметот специјално поделство (житни и фуражни култури);
- б) За еден вонреден или редовен професор по предметот чување и преработка на месо;
- в) За еден вонреден професор по предметот уредување на порои со борба против ерозија,
- г) За еден доцент или вонреден професор по предметот производство на тутун.

За преизбор за асистенти за следните предмети:

- а) За предметот хемија
- б) За предметот ботаника

Кандидатите кои се пријавуваат за наставнички звања треба да ги исполнуваат условите од член 130, 131 и 133 од Законот за високото школство во СР Македонија.

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, кратка биографија, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (781)

СОДРЖИНА

	Страна
72. Уредба за начинот на исплатата на аконтактација на поранешните сопственици на национализираниот сточен посед — — —	233
73. Одлука за утврдување условите под кои општините ќе ги употребат средствата за отстранување на причините за смртноста кај доенчињата обезбедени од Републичкиот буџет за 1966 година — — —	234
74. Одлука за ограничување бројот на студентите што можат да се запишат на одделни факултети на Универзитетот во Скопје —	234
75. Одлука за условите и начинот на користење на средствата што републичките органи ги остваруваат со својата дејност —	234